

Европските министри за надворешни работи ја издвоија Република Македонија од другите две кандидатки за членство во ЕУ, Хрватска и Турција, и нашава земја ја групираа во контекст на Западен Балкан, каде заедно со Албанија, Босна, Србија, Црна Гора и Косово, ќе го чека следниот воз за ЕУ.

Во мај е постигнат договор меѓу премиерот Никола Груевски и Али Ахмети... Полицијата го пребаруваше теренот пред с. Ваксинце, каде беа убиени две лица, а четири беа ранети во престрелката... Анкетната комисија ги утврдуваше околностите и одговорноста на учесниците за инцидентите во Собранието од 25 септември... Специјалците на МВР влегоа во с. Бродец за да уништат терористичка групација.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ЛИДЕРИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ И АЛИ АХМЕТИ, СЕ ГЛАВНИТЕ АКТОРИ

"ВЕЈКИ НА ВЕТРОТ" - НЕСПОСОБНА ВЛАДЕЈАЧКА КОМПОЗИЦИЈА И "СМОТАНА" ОПОЗИЦИЈА

Во 2007 г. се случуваа многу чудни, непринципиелни и недемократски нешта во внатрешната политика. Работата на Собранието на РМ беше запрена, бидејќи повеќе се тактизираше отколку што се водеа демократски процеси. Имено, многу повеќе се туркаше консензуалната демократи-

ја, така што лидерите на СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, ДПА или ДУИ го презедоа приматот во градењето на државата. Поради ова, народните избраници станаа класична алатка за манипулација, односно "вејки на ветрот". Притоа, неспособната владејачка композиција, како и "смотаната" опозиција, не дозволија

Република Македонија да се доближи до ЕУ. Инаку, годината ни почна бурно, во стилот на 2001 г., Гоце Заевски (47) од населбата Ченто во Скопје, беше убиен над селото Брњарци. Стариот лидер на ДПА, Арбен Џафери му порача на премиерот Никола Груевски дека со новиот собраниски Деловник



НА ДУИ, НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ТЕРИ ВО Т.Н. "МАЈСКИ ДОГОВОР"

албанскиот јазик мора да биде рамноправен со македонскиот. Паралелно со овие активности, позицијата ја туркаше својата теза - прво средба на лидери, а потоа соодветен политички дијалог на глуви. Во првиот чин од македонската политичка претстава владиниот двоец Груевски и Џафери, ручаа сами. А, лидерката Радмила Шекеринска тврдоглаво испрати писмо дека нема да учествува на таа средба. На Божик, на граничниот премин Блаце, беше запленето рекордно количество кокаин (400 кг), кој вредеше 40 милиони евра. Поради ова Станислава Чочоровска-Полетан доби затворска казна од 14,5 години. Конечно во Собранието на РМ се појави Љубчо Георгиевски, експремиер, екслидер на ВМРО-ДПМНЕ, но и вечен "благонадежен бугарски гражданин". Прв пат по шест месеци откако го зема својот пратенички мандат тој беше на собраниска седница. Се отвори и процесот за Законот за лустрација, но иницијаторот Стојан Андов од ЛП сè уште нема можност да ја затвори страницата на полициските кодоши. Членовите на одборот на СДСМ едногласно ги отфрлија предлозите на Бучковски за легализирање на фракциите, воведување непосредни избори, па имаше дури и идеја за проширување на централниот одбор, така што расколот меѓу социјалдемократите продолжи да се одвива. Прво, Есад Рахик го избркаа, а потоа Љупчо Јордановски формира нова партија. Неговиот "имењак", Љупчо Шврговски, стана нов државен обвинител. На 24 јануари ДУИ и тогашниот мал брат ПДП решија да го напуштат Собранието. Почна ерата на уцени. Нови антикорупционери станаа: новинарката Мирјана Димовска, правникот Зоран Додевски, Љубинка Марковска, Мане

Колев, Иљмир Селмани, Ариф Муса и Цветко Мојсовски. Во исто време, новиот Судски совет го избра наследникот на Ленче Софрониевска. Тоа е Бекир Исени. Но, долго време позицијата, шефот на државата и опозицијата се инаетеа за дооформувањето на СС. Во меѓувреме, Груевски и Шекеринска си разменуваа арогантни политички писма. Швајцарскиот пратеник Андреас Грос, личен пријател на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски, почна своја истрага за смртта на шефот на државата. За ова набрзо ќе има нова истрага. Почна и расправата по контроверзниот предлог на ВМРО-ДПМНЕ за нов собраниски Деловник. Идниот премиер на Косово, Хашим Тачи, допатува во Скопје за да го прикаже планот на Ахтисари, кој подоцна доживеа целосно фијаско. "Бадентер" помогна

Македонија. Пратеникот Фазли Велиу се пофали дека употребил тупаници против полицајците на УНМИК. Во исто време Ахмети повтори дека без САД, ЕУ и НАТО, тој нема да седне на маса со Груевски. На четири гранични премини, за поткуп МВР фати 26 полицајци, деветмина цариници и тројца угостители. Март донесе прво примирје меѓу коалиционите партнери: Груевски, Тачи и Петковски. Кризата на релација претседател-премиер продолжи да се продлабочува.

ВТОРО ПАТЕШЕСТВИЕ

Повеќе од 120.000 предмети беа разменети меѓу двата основни суда Скопје I и II, "единицата" стана кривичен, а "двојката" граѓански суд.



НА ПОСЛЕДНАТА ЛИДЕРСКА СРЕДБА ВО КЛУБОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ПАДНА "ПОСЛЕДНАТА КЛАПА" ЗА ИЗГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ ПОВРЗАНИ СО ВЛЕЗОТ ВО НАТО

да добиеме речиси нов Закон за празници. Државни празници се: 24 мај - Свети Кирил и Методиј, 23 октомври - Ден на македонската револуционерна борба, 8 декември - Свети Климент Охридски, Бадник, Велики Петок, Задушница, Водици, Голема Богородица, како и муслиманскиот Рамазан Бајрам. Свкупно 17 неработни дена во годината, а Македонија се приближи кон европскиот рекордер, Шведска. Неработни денови се и 22 ноември - Ден на албанската азбука, како и Ден на мртвите, кој им припаѓа на католиците. Празници добија и припадниците на ромската, српската, бошњачката и влашката заедница. ЛДП доби нов лидер, Јован Манасиевски, а Пенос замина во историјата. Во демонстрациите во Приштина учествуваа и Албанци од

Во април Владата деградираше 53 службеници, кои работеа во Секретаријатот за евроинтеграции. Ова се случуваше само неколку дена откако Советот на Европа во својот Извештај ја критикуваше земјава за партизација на администрацијата. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ беа на чекор од финализирањето на т.н. "мајски договор". Советот на Европа беше и против владиниот проект дијаспората да гласа на македонските избори. Пукна филмот во коалицијата ДУИ-ПДП, по што Груевски му ја отвори вратата на Вејсели и ПДП влезе во власта. Триесеттина припадници на полициската Единица за брзо распоредување беа кривично гонети за упадот во дискотеката "Процес". На 16 април почна судскиот процес во Хаг против Љубе Бошкоски и Јохан Тарчулов-

ски. ДУИ ја обвини власта дека нивните градоначалници Албанци останале без пари. Во ист тоналитет СДСМ ја обвини власта дека извршила партизација на МВР. Таа смени десеттина полициски началници и прераспореди педесетина припадници на УБК. Набрзо, Ѓорѓи Трендафилов стана претседател на ВМРО-Народна партија. Експотпретседателот на Собранието, Иван Анастасовски, и близок соработник на Петковски, во една од неговите анализи објавени во печатот сериозно ја раздрма НСДП за да ја напушти Владата. Тој понуди оставка од потпретседателската функција и тоа конечно го направи на крајот од 2007 г. Претседателот Бранко Црвенковски им порача на премиерот Груевски и на лидерот на опозиционата ДУИ, Ахмети, да го прекинат дијалогот и да се фатат за ра-



НОЌТА НА 25 СЕПТЕМВРИ ПОЛИЦИСКИТЕ "АЛФИ" УСПЕАЈА ДА ГИ СПРЕЧАТ ВООРУЖЕНИТЕ АКТИВИСТИ НА ДУИ ДА ВЛЕЗАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РМ И ТАКА ДА НАПРАВАТ ПРЕСЕДАН ИЛИ ПОЛИТИЧКИ ПУЧ

Анкетните листови покажуваат дека Ахмети, покрај повеќе пратеници, има и четири пати поголем имот од ривалот Тачи. Мендух има 107.000 евра, Али околу 410.000 евра. Лидерот на ДУИ, кој во 2001 г. војуваше, пријавил дека има стан и куќа во вредност од 150.000 евра и 100.000 долари, земјиште во Зајас вредно 153.000 евра и во Албанија 30.000 долари. Пријавил и стар автомобил "Опел Астра" вреден 3.500 евра, и сметка во Комерцијална банка со околу 4.000 евра. За разлика од него, лидерот на ДПА, штедел во друга банка, Стопанска банка, каде на две сметки имал околу 20.000 евра. Пријавил два автомобили, блиндирано "БМВ" вредно 50.000 евра и "Пежо" за сопругата. Таа имала 22.300 евра побарувања од роднините. Но, во анкетниот лист на Тачи, исто како и кај коалициониот партнер Груевски, има празна графа за недвижности, нема куќи, станови и плацеви. Со скромни 107.000 евра Тачи како да е посиромашен и од пратеникот од Липково, Садула Дураку, кој покрај пратеничката плата, од браќата гастарбајтери во Германија и во Австрија годишно добивал по 20.000 евра. Имал две куќи, два хектара ниви и големи дворови во Липково, сите на неговиот татко, проценети на 170.000 евра. Во дворовите паркирал целосно опремен трактор и "Ауди 4". Штеди како и неговиот лидер - во Комерцијална банка. Но, тројцата спомнати во имотот заостануваат зад Владо Димов, ексминистерот за здравство. Според Влатко Ѓорчев, Димов има огромни сметки во странски банки, скапи станови и автомобили, акции во фирми во вкупна вредност од околу 2 милиона евра.

бота. Шефот на државата го помилува поранешниот државен секретар во Министерството за одбрана, Љубомир Поповски, инаку член на СДСМ. Со одлуката тој одлежа помалку една година затвор. Македонскиот дипломат Срѓан Керим беше избран за 62 претседавач со Генералното собрание на ООН. ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ се договорија. Усогласени се ставовите околу барањата на интегративците за правата на борците на ОНА, официјализирање на албанскиот јазик, како и за промена на Комисијата за односи меѓу заедниците.

Во интервју за Би-Би-Си ова го обелодени Ахмети. Потоа следуваше експресна реакција од владината ДПА. По час и половина отворен разговор, очи в очи, Тачи и Груевски ја зачуваа коалицијата. На крајот на мај, по конечниот договор меѓу Никола и Али, ДУИ се врати во Собранието. Прва точка на листата беа законите со Бадентер, вкупно 46. Втора точка беше рекомпонирање на составот на Комитетот за односи меѓу заедниците, кој деновите пред Нова година дојде на ред. Третата и четвртата точка останаа спорни, за

згрижувањето на припадниците на ОНА и за употребата на јазиците ќе продолжи експертската расправа. "мајскиот договор" различно се толкува во јавноста. Груевски твреше - со ДУИ постигнавме устен договор единствено за списокот Бадентерови закони кои ќе се дефинираат со новиот собраниски Деловник, промената во меѓуетничкиот Комитет и Законот за комитетот итн. Пратениците не можеа да го докомпетираат Судскиот совет на Македонија. Лина Петрова, Бедредин Ибраими и Звонко Богдан не беа изгласани за членови на Советот. Бадентеровото мнозинство не профункционира. Претседателот Бранко Црвенковски донесе указ со кој ја одликува Македонската православна црква со Орден на Република Македонија. Ова највисоко државно одликување го подели по повод 40-годишнината од автокефалноста на МПЦ. СДСМ го тестираше владиното мнозинство, до Собранието поднесе иницијатива за гласање доверба на Владата. Рефет Елмази се врати во Владата. Го задржа заменичкото место во МВР. Премиерот не ја прифати неговата неотповиклива оставка, која ја поднесе заради настаните во Танушевци. Во овој лавиринт и момчето на министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, му стана советник на премиерот. Мендух Тачи го наследи на лидерската позиција Арбен Џафери, кој се повлече од функцијата во партијата. Пожари во Скопско и во цела земја. Само 30 општини се подготвени да влезат во втората фаза од децентрализацијата, 20 не ги исполниле ниту основните услови. Амди Бајрам предвреме излезе од затвор. Го спаси Бранко Црвенковски, кој донесе одлука за делумно помилување. ДПА и ЛП гласаа воздржано за новиот Предлог-деловник. Во ваква

атмосфера опозицијата бара правилникот за работа на Собранието да се повлече за да не отидат бадијала многу пари за собраниски седници. Само СДСМ поднесе околу 2.000 амандмани. Амандманите за Деловникот дојдоа на собраниска седница, но не можеше да почне расправата за нив. Сите, освен ВМРО-ДПМНЕ, се незадоволни. ДУИ ја напушти седницата, бидејќи во деловникот меѓу 47 закони, кои треба да се гласаат со Бадентер, го нема и законот за јазици. На 23 јули Груевски и Ахмети разговараа очи в очи за "Мајскиот договор". Но, притоа секој си имаше своја вистина. Кризниот штаб покажа дека штетата од изгорените шуми во РМ изнесува дури 30 милиони евра. Во полициско комбе и со лисици на раце беше приведен генералот во пензија, Методи Стамболиски, по него се зборуваа за имунитетот на Владо Буч-

Шити, Лириим Јакупи-Нацист, еден од лидерите на вооружените банди во Кондово, и Џавид Морина алијас командант Дреница, еден од лидерите на АНА. Џезаир Шакири-Хоџа истакна дека Танушевци бара да се одвои од Македонија и да се припои кон Косово. Владата бара нови 13 народни избраници во Собранието, со тоа бројот се зголемува од 120 на 133 пратеници. Ова се дел од измените на Изборниот законик, кои Владата ги усвоила на последната седница.

ПОДГРЕАНИ СТРАСТИ

Мнозинството пратеници не ја прифати интерпелацијата за работата на претседателот на Собранието, Љубиша Георгиевски. Џемаил Исени, алијас Џејми Шеј, беше уапсен во својот дом

ранет и Заим Алили, кој подоцна од Косово му беше предаден на МВР. На 25 септември, по низата настани во Собранието, група активисти на ДУИ се обидоа да ја блокираат раскрсницата пред законодавниот дом. Тензиите од Скопје се преселија во Тетово, беше претепан снимател на Алсат телевизија. Се формира Анкетна комисија која ќе ги утврдува околностите, но и одговорноста на учесниците за инцидентите во Собранието од 25 септември. Последниот кандидат за член на СС, Абдулселама Канзоски, ги подгреа страстите на пратениците на власта и на опозицијата. ВМРО-ДПМНЕ побара од претседателот Црвенковски да предложи друг кандидат Македонец. Новоизбраните членови на СС се Лина Петровска, Љубомир Богески, Бујар Сабриу и Ментор Коку. Долгонајавуваната партија, формирана од досегашни влијателни членови на СДСМ, беше основана на 21 октомври. Партијата е формирана по иницијатива на поранешниот пратеник и претседател на Собранието од редовите на СДСМ, Љупчо Јордановски. Со хеликоптер на полицијата на Хируршките клиници во Скопје беа донесени тројцата повредени полицајци од Кодра Фура. Тие имаа прострелни рани и повреди. Докторите успеаја да спасат двајца. На Уставен суд падна контроверзниот Закон за знамињата. Охрид беше средиште на околу 200 највисоки претставници од сите поголеми светски религиски заедници. ХТВ објави снимки на кои се гледаат албански герилски единици во близина на Липковското Езеро. Беше натепан и застрелан Џавид Морина, командант Дреница, од АНА. Тој беше пронајден на патот кон Јажинце, кај тетовско Одри. Нема датум за преговори меѓу Македонија и Унијата, нема ниту навестување кога би се добил датумот. Во основа добивме критики, забелешки и барање за резултати од реформите. Ова е сумирано во последниот Извештај за Македонија, објавен во Брисел. Во Тетово се раскажуваше полициската акција "Планинска бура". Специјалците влегоа во с. Бродец и ја уништија терористичката групација. Полицијата пронајде 6 тела, а уапси 13 лица. Не беше пронајден лидерот на групата, Лириим Јакупи-Нацист. МВР го идентификува телото на Рамадан Шити. Дебатата по интерпелацијата за заменик-министерот Елмази падна во сенка на меѓусебните обвинувања власт-опозиција, околу политичко безбедносните состојби, случувањата во тетовско Бродец. Конечно власта и опозицијата ги изгласаа законите за Комитетот за односи меѓу заедниците, како и законите за Јавно обвинителство.

ВО РЕГУЛАРНАТА ПОЛИЦИСКА АКЦИЈА "ПЛАНИНСКА БУРА" МВР ЗАПЛЕНИ ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО ОРУЖЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ТЕРОРИСТИЧКИ АКЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

ковски, кој е главен осомничен во судскиот процес за деловите на тенковите Т-55. Истрели кон полициската станица во Гошинце и експлозии на рачни бомби ја возбудија јавноста. СДСМ ја предупреди власта, доколку се осмели да го уапси Бучковски, нека се подготви и за последиците од таквата акција. Јагнула Куновска стана дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Поранешниот македонски премиер и сегашен пратеник на ВМРО-НП во македонското Собрание, Љубчо Георгиевски, ја продолжи политичката кариера во Бугарија. Седуммина затвореници, речиси сите со богати криминални досиеја во Македонија, избегаа од најдобро чуваниот косовски затвор "Дубрава". Меѓу нив беа и Рамадан

во с. Лојане. ДУИ со 4.100 амандмани, СДСМ со бојкот на седницата и напуштање на Собранието беа против донесувањето на измените на Изборниот законик. Пратениците експресно го усвоија Законот за верските заедници. Премиерот беше нападна за случајот "ОКТА". Полицајци го пребаруваа теренот пред влезот во с. Ваксинце, на местото каде беа убиени две лица, а четири ранети, во престрелка меѓу полицијата и групата на Заим Алили. Прв настрада командирот на полициската станица во Матејче, Фатмир Алили. Беа ранети неговите колеги, полицајците Јанче Китанов и Слаѓан Костовски. Од страна на групата од Ваксинце наводно бил убиен Скендер Алили, брат на Заим Алили. Во престрелката беше